

## **MK Vivident Mint fresh**

**0,2 % хлорхексидин – диглуколат 250 ml**

**Состојки (INCI):** Aqua, Sorbitol, Alcohol, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Poloxamer 407, Chlorhexidine Digluconate, Mentha Piperita Oil, Sodium Benzoate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Aroma, CI 74180, CI 19140, CI 42051, CI 28440

**Vivident растворот се користи за хигиена на усната шуплина, помага за одржување на здрави непца и ја намалува можноста за развој на инфекции во усната шуплина. Активната компонента на растворот е хлорхексидин- диглуколат, кој делува антибактериски и ја штити површината на забите од создавање на бактериски биофилм и до 12 часа, а притоа да не ги обојува забите. Vivident Mint fresh растворот спречува и ја намалува појавата на плак, главна причина за заболувања на непцата, ги отстранува бактериите помеѓу забите и го освежува здивот. Се користи во третман на површински инфекции на усната слузница и грлото, кај мали повреди на слузницата воспаление и крварење на непцата, како и со цел превенција од инфекции пред и после извршување на стоматолошки и хируршки интервенции во усната празнина.**

### **Се препорачува:**

- За хигена на усната шуплина
- За ублажување на симптоми на воспаление на непца, слузница на уста и грло
- Како дополна во третман на гингивитис, парадонтопатија, афти, стоматитис, тонзилитис, фарингитис
- За испирање на усната шуплина и длабоко испирање парадонтални џекови во склоп на комплексна терапија на сите облици на парадонтопатија
- Кај лица кои носат протези
- Како дополна во терапија на непцата при хируршка интервенција во усната шуплина
- За долготрајно освежување на здивот

**Начин на употреба :** После миење на забите, со една супена лажица (15ml) неразредена течност да се испере устата во тек на една минута.

**Напомена:** Растворот не се голта. Да се чува вон дофат на деца. Не се препорачува употреба на Vivident раствор во случај на алергија ( преосетливост) на хлорхексидин или некои од состојките во препаратот. Растворот се препорачува на возрасни и деца постари од 12 години.

**Пакување:** Стаклено шише со 250 ml раствор.

**Рок на употреба:** 3 години.

**Произведува:** Esensa d.o.o., Вилине Воде бб Слободна зона Белград, Р.Србија  
[www.esensa.mk](http://www.esensa.mk)

**Увозник и дистрибутер :** Септима доел, ул.Христо Татарчев13 бр.9, тел.02 30 60 175 Скопје,  
Р.Македонија